

ПОГЛАВЈЕ 1. СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА СТОКИ

НИВО НА ПОДГОТОВКА



Умерено подготвена (Moderately Prepared) - 3

ОСТВАРЕН НАПРЕДОК



Нема напредок (No Progress) - 2

КОМЕНТАР

Поглавјето 1 останува на релативно ниско ниво во однос на приоритетите на јавните политики. Иако одредени стратешки документи за стандардизација, метрологија и акредитација се утврдени, тие треба да се спроведат во пракса. Одредени проблеми се повторуваат во целиот покриен период, а би можеле брзо да бидат разрешени. Такви се, на пример мерките од Планот за отстранување на нетарифните бариери. Дополнителен проблем претставува немањето напредок во усогласувањето на националното законодавство со *acquis*-то во областите на општа безбедност на производите и надзор на пазарот. Друг проблем е немање на континуитет во усогласување на законодавството. Надлежните институции во Поглајето мора да го следат развојот на легислативата. За јакнење на интерните човечки и стручни капацитети неопходно е и зголемување на буџетите на овие институции. Доколку се финансиски независни би можеле да делуваат независно и самостојно. Оттука, не може да се очекува дека Македонија брзо ќе напредне во поглавјето без да се решат овие прашања.

ПРЕПОРАКИ ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

- да се засилат заложбите за отстранување на нетарифните бариери за трговијата;
- да се заврши усогласувањето со Директивата за општа безбедност на производите;
- да се обезбеди соодветен административен капацитет за спроведување на правната рамка.

Извештај 2016

Општи принципи

- Сè уште се чека на целосно усогласување со некои клучни делови од европското законодавство, посебно во однос на општата безбедност на производите и директивите од 2014 година.
- Усогласување на законодавството сè уште не е доволно за да се преговара за Договор за оценка на сообразноста и прифаќањето и нема напредок во оваа област.

Нехармонизиран дел

- Акцискиот план за отстранување на нетарифните бариери од 2009 година се спроведува, но девет идентификувани правни пречки сè уште не се отстранети.

Хармонизиран дел: инфраструктура за квалитет

- Воспоставени се правната рамка и административната структура за технички прописи, стандарди, оценка на сообразноста, акредитација, метрологија и надзор на пазарот. Сепак, потребно е натамошно усогласување во овие области, посебно во областа на општата безбедност на производите и надзор на пазарот.

Извештај 2018

Општи принципи

- Нема напредок во усогласување со европското законодавство во областа на општата безбедност на производите.

Нехармонизиран дел

- Акцискиот план за отстранување на нетарифните бариери се спроведува, но девет идентификувани правни пречки сè уште не се отстранети.

Хармонизиран дел: инфраструктура за квалитет

- Како резултат на промени во европското законодавство, националното законодавството веќе не е усогласено во областите на општата безбедност на производите и надзор на пазарот.

Оценка на сообразноста

- Сè уште не се развиени шеми на акредитација за сертифицирање на персоналот и организациската поставеност за тестирање на вештини.

Извештај 2019

Општи принципи

- Земјата има добро воспоставена институционална рамка за производство, дистрибуција и пуштање во промет на индустриски производи. Националната програма за усвојување на законодавството на ЕУ и поединечни стратегиски документи за стандардизација, метрологија и акредитација ги утврдуваат плановите за натамошно усогласување со европското законодавство. Сепак, овие планови допрва треба да се спроведат.

Нехармонизиран дел

- Остануваат девет нетарифни трговски бариери кои сè уште не се отстранети

Хармонизиран дел: инфраструктура за квалитет

- Нема напредок во натамошното усогласување на националното со законодавство на ЕУ во областите на општата безбедност на производите и надзор на пазарот.

Оценка на сообразноста

- Во извештајниот период се признаени сертификати за системи за управување со квалитетот. Изработена е нова шема за акредитација на калибрација и тестирање на лаборатории. Сè уште недостасуваат шеми за акредитација за сертифицирање на персоналот и организациската поставеност за тестирање на вештини.

Извештај 2016

Извештај 2018

Извештај 2019

Инспекциски надзор на пазарот

- Законот за безбедност на производите не е доволно усогласен со европското законодавство.
- Буџетските ограничувања на Државниот пазарен инспекторат (ДПИ) го попречуваат во спроведување поголем број тестови.

Инспекциски надзор на пазарот

- Законот за безбедност на производите сè уште не е доволно усогласен со европското законодавство.
- Бројот на персоналот и обуката на Државниот пазарен инспекторат се недоволни. Опремата и возилата се застарени. Буџетските ограничувања ги попречуваат ефективното спроведување на активности за надзор на пазарот, како и соодветно тестирање на производите.

Инспекциски надзор на пазарот

- Не се преземени мерки за подобрување на капацитетот на Државниот пазарен инспекторат во однос на човечките ресурси и опремата. Буџетските ограничувања продолжуваат да ги спречуваат активностите за ефективен надзор на пазарот и соодветно тестирање.

Хармонизирана област: секторско законодавство

Законодавство за производи од „новиот и глобален природ“

- Постои нерамномерно усогласување со законодавството за производи од „новиот и глобален природ“. Во многу сектори земјата усвои законодавството за усогласување со законодавството на ЕУ, посебно за играчки, уреди кои работат на гас, машини и медицински помагала, но тоа не постигна усогласеност со најновото европско законодавство.
- Нема напредок во однос на усогласеноста со стандардите за експлозивни за цивилна употреба.

Хармонизирана област: секторско законодавство

Законодавство за производи од „новиот и глобален природ“

- Нивото на усогласеност со законодавството за производи од „новиот и глобален природ“ е нерамномерно.
- Во многу сектори земјата веќе донела законодавство за усогласување со законодавство на ЕУ, посебно за играчки, уреди кои работат на гас, машини и медицински помагала. Сепак нема напредок во нивното натамошно усогласување со најновото европското законодавство и во областа на усогласеност со стандардите за експлозивни за цивилна употреба.

Хармонизирана област: секторско законодавство

Законодавство за производи од „новиот и глобален природ“

- Нема напредок во усогласувањето со најновото европско законодавство од „новиот и глобален природ“, како и во други области, вклучително и за експлозивни за цивилна употреба и моторни возила.

Законодавство за производи од „стариот природ“

- Во последните години е усвоено законодавство кое има за цел усогласување со европското законодавство за производи од „стариот природ“, вклучително и регулативата REACH и законодавството за класификација, означување и пакување на супстанции и мешавини, ѓубрива,

Законодавство за производи од „стариот природ“

- До 2010 година беше постигнато одредено усогласување со европското законодавство во однос на REACH и законодавството за хемикалии, класификација, означување и пакување на супстанции и мешавини и добри лабораториски практики. Сепак, потребен е натамошен напредок

Законодавство за производи од „стариот природ“

- Постигнат е скроман почеток на усогласувањето со Регулацијата за регистрација, евалуација, овластување и ограничување на хемикалиите (REACH) и законодавството за хемикалии, класификација, означување и пакување на супстанции и мешавини, како и добрите

Извештај 2016

прекурзори и добри лабораториски практики. Сепак, потребен е натамошен напредок за усогласување на правната рамка и зајакнување на административниот капацитет во оваа област.

- Нема напредок во усогласувањето со REACH, што налага натамошна акција за усогласување на националното законодавство.
- Во овој период нема напредок во натамошното усогласување на законодавството во однос на враќањето на културни добра од „стариот приод“.

Извештај 2018

за усогласување на правната рамка и зајакнување на административниот капацитет во оваа област.

- Во овој период нема напредок во натамошното усогласување на законодавството во однос на враќањето на културни добра од „стариот приод“.

Извештај 2019

лабораториски практики. Сепак, во извештајниот период нема напредок во натамошното усогласување со законодавството на ЕУ, ниту во зајакнувањето на административниот капацитет во оваа област.

Процедурални мерки

- Не постои надворешна гранична проверка на усогласеноста со правилата за безбедност на производите увезени од земји кои не се членки на ЕУ.